



Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Проектот е финансиран од Европската унија.



## ПОВИК ЗА ДИЗАЈН И ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНА

Почитувани,

Локална Акциска Група Скардус во рамките на своите програмски активности и во соработка со Општина Јегуновце го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“. Проектот е финансиран од ЕВРОТИНК - Скопје во рамките на вториот повик на “ИПА 2 механизам за граѓански организации - IPA2CSO“ проектот. Целта на проектната апликација е да се изгради функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ со цел да се подобри економската состојба на територијата на која делува ЛАГ Скардус.

Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ ќе се креира веб страна со цел да се вмрежат конституентите. За таа цел се распишува повик со Реф. Бр. 0308-232/ 3 за дизајн и одржување на веб страна.

Веб дизајнерот ќе се ангажира во времетраење од 4 месеци во период од 01 март 2018 до 31 јуни 2018 година.

За оваа позиција може да конкурираат правни и физички лица кои што имаат искуство во креирање на интернет страници.

Интернет страницата треба да биде со следните спецификации:

- Систем за управување со содржини (CMS)
- Двојазична верзија (Македонски, Албански)
- Мобилна верзија на веб страната
- SEO оптимизација
- Во рок од две (2) недели треба да бидат презентирани два (2) темплејти за веб страницата, од кои еден ќе биде одобрен.
- Веб страницата треба да ги исполнува условите и стандардите утврдени со прописите за електронско управување.
- Веб страницата треба да ги исполнува W3C стандардите
- Веб страницата треба да биде компатибилна во сите пошироко користени веб-прелистувачи;
- Системот за управување на содржини (CMS) треба да го почитува истиот формат на дизајн како и на веб страницата, односно да биде едноставен и стабилен и да ги извршува сите основни функции (додади нова страница, ажурирај страница, и сл.).

Средствата ќе бидат исплатени на сметка на дизајнерот по ставање во функција на веб страната.

Сите заинтересирани своите кратки биографии или тековна состојба со опис на организацијата и релевантно искуство за правни лица со назнака за “Повик Реф. Бр. 0308-232/ 3“ треба да ги испратат најдоцна до 23 февруари 2018 до 16:00 часот на маил [lag.skardus@gmail.com](mailto:lag.skardus@gmail.com).

Со почит,  
Дубравка Ѓилас  
Проектен координатор

